

Службен гласник

на Општина Струмица

Број 5

Среда, 02 април 2014 год.

www.strumica.gov.mk



С о д р ж и н а

Општинска изборна комисија-Струмица

Р.б.

- 158. Решение** за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1718 2
- 159. Решение** за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1729 2
- 160. Решение** за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1731 3
- 161. Решение** за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1733 3
- 162. Решение** за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1738 4
- 163. Решение** за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1739 4
- 164. Решение** за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1746 5

Стр.

Р.б

- 165. Решение** за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1757 5
- 166. Решение** за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1759 6
- 167. Решение** за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1766 6
- 168. Решение** за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1772 7
- 169. Решение** за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1773 7
- 170. Решение** за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1827 8
- 171. Решение** за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1836 8

Стр.

158.

Врз основа на член 37 став 2 точка 1 и 2, а во врска со член 38 од Изборниот законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“ бр. 32/14, Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 02.04.2014 година, во состав претседател - Васил Крстев, членови: Кирчо Батев, Надица Калинова, Елена Давчева и Сузана Терзиќ Трендова, донесе

Р е ш е н и е**за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1718**

Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1718, („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13, 10/13, 2/14 и 4/14) се вршат следните измени и дополнувања:

1. Од функцијата член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1718, на предлог од политичката партија, се разрешува Стојан Христов.

За член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1718, се именува Стојан Ефтимов, предложен/а од политичката партија.

Бр. 09 –204/1
02.04.2014 год.
С т р у м и ц а

Општинска изборна комисија Струмица
Претседател,
Васил Крстев с.р.

159.

Врз основа на член 37 став 2 точка 1 и 2, а во врска со член 38 од Изборниот законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“ бр. 32/14, Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 02.04.2014 година, во состав претседател - Васил Крстев, членови: Кирчо Батев, Надица Калинова, Елена Давчева и Сузана Терзиќ Трендова, донесе

Р е ш е н и е**за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1729**

Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1729, („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13, 10/13, 2/14 и 4/14) се вршат следните измени и дополнувања:

1. Од функцијата заменик - член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1729, на предлог од политичката партија, се разрешува Наташа Василевска Трајчевска.

За заменик - член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1729, се именува Митко Карачанак, предложен/а од политичката партија.

Бр. 09 –205/1
02.04.2014 год.
С т р у м и ц а

Општинска изборна комисија Струмица
Претседател,
Васил Крстев с.р.

160.

Врз основа на член 37 став 2 точка 1 и 2, а во врска со член 38 од Изборниот законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“ бр. 32/14, Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 02.04.2014 година, во состав претседател - Васил Крстев, членови: Кирчо Батев, Надица Калинова, Елена Давчева и Сузана Терзиќ Трендова, донесе

Р е ш е н и е**за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1731**

Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1731, („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13, 10/13, 2/14 и 4/14) се вршат следните измени и дополнувања:

1. Од функцијата заменик - член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1731, на предлог од политичката партија, се разрешува Октај Амедов.

За заменик – член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1731, се именува Сузана Лазарева, предложен/а од политичката партија.

Бр. 09 –206/1
02.04.2014 год.
С т р у м и ц а

Општинска изборна комисија Струмица
Претседател,
Васил Крстев с.р.

161.

Врз основа на член 37 став 2 точка 1 и 2, а во врска со член 38 од Изборниот законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“ бр. 32/14, Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 02.04.2014 година, во состав претседател - Васил Крстев, членови: Кирчо Батев, Надица Калинова, Елена Давчева и Сузана Терзиќ Трендова, донесе

Р е ш е н и е**за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1733**

Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1733, („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13, 10/13, 2/14 и 4/14) се вршат следните измени и дополнувања:

1. Од функцијата член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1733, на предлог од политичката партија, се разрешува Атанас Вучков.

За член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1733, се именува Вера Протогеровова, предложен/а од политичката партија.

Бр. 09 –211/1
02.04.2014 год.
С т р у м и ц а

Општинска изборна комисија Струмица
Претседател,
Васил Крстев с.р.

162.

Врз основа на член 37 став 2 точка 1 и 2, а во врска со член 38 од Изборниот законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“ бр. 32/14, Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 02.04.2014 година, во состав претседател - Васил Крстев, членови: Кирчо Батев, Надица Калинова, Елена Давчева и Сузана Терзиќ Трендова, донесе

Решение**за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1738**

Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1738, („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13, 10/13, 2/14 и 4/14) се вршат следните измени и дополнувања:

1. Од функцијата член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1738, на предлог од политичката партија, се разрешува Душко Стоилков.

За член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1738, се именува Никола Тасев.

Бр. 09 –212/1
02.04.2014 год.
С т р у м и ц а

Општинска изборна комисија Струмица
Претседател,
Васил Крстев с.р.

.....

163.

Врз основа на член 37 став 2 точка 1 и 2, а во врска со член 38 од Изборниот законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“ бр. 32/14, Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 28.03.2014 година, во состав претседател - Васил Крстев, членови: Кирчо Батев, Надица Калинова, Елена Давчева и Сузана Терзиќ Трендова, донесе

Решение**за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1739**

Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1739, („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13, 10/13 и 2/14) се вршат следните измени и дополнувања:

1. Од функцијата заменик – член 4 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1739, на предлог од политичката партија, се разрешува Афродита Покрајчева.

За заменик – член 4 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1739, се именува Дивна Попова, предложен од политичката партија.

Бр. 09 – 193/1
28.03.2014 год.
С т р у м и ц а

Општинска изборна комисија Струмица
Претседател,
Васил Крстев с.р.

.....

164.

Врз основа на член 37 став 2 точка 1 и 2, а во врска со член 38 од Изборниот законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“ бр. 32/14, Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 28.03.2014 година, во состав претседател - Васил Крстев, членови: Кирчо Батев, Надица Калинова, Елена Давчева и Сузана Терзиќ Трендова, донесе

Р е ш е н и е**за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1746**

Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1746, („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13, 10/13, 2/14 и 4/14) се вршат следните измени и дополнувања:

1. Од функцијата член 4 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1746, на предлог од политичката партија, се разрешува Љопче Василева.

За член 4 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1746, се именува Ристо Партинов, предложен од политичката партија.

Бр. 09 – 190/1
28.03.2014 год.
С т р у м и ц а

Општинска изборна комисија Струмица
Претседател,
Васил Крстев с.р.

.....

165.

Врз основа на член 37 став 2 точка 1 и 2, а во врска со член 38 од Изборниот законик - пречистен текст („Службен весник на Република одржана на ден 28.03.2014 година, во состав претседател - Васил Крстев, членови: Кирчо Батев, Надица Калинова, Елена Давчева и Сузана Терзиќ Трендова, донесе

Р е ш е н и е**за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1757**

Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1757, („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13, 10/13, 2/14 и 4/14) се вршат следните измени и дополнувања:

1. Од функцијата заменик - член на избирачкиот одбор за избирачко место број 1757, на предлог од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ, се разрешува Ерџан Шабанов.

За заменик – член на избирачкиот одбор за избирачко место број 1757, се именува Зекимурем Шавлев, предложен од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ.

Бр. 09 – 191/1
28.03.2014 год.
С т р у м и ц а

Општинска изборна комисија Струмица
Претседател,
Васил Крстев с.р.

.....

166.

Врз основа на член 37 став 2 точка 1 и 2, а во врска со член 38 од Изборниот законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“ бр. 32/14, Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 02.04.2014 година, во состав претседател - Васил Крстев, членови: Кирчо Батев, Надица Калинова, Елена Давчева и Сузана Терзиќ Трендова, донесе

Решение**за дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1759**

Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1759, („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13, 10/13, 2/14 и 4/14) се врши следното дополнување:

1. За заменик – член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1759, се именува Љамо Бујуклиев, предложен/а од политичката партија.

Бр. 09 –207/1
02.04.2014 год.
С т р у м и ц а

Општинска изборна комисија Струмица
Претседател,
Васил Крстев с.р.

.....

167.

Врз основа на член 37 став 2 точка 1 и 2, а во врска со член 38 од Изборниот законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“ бр. 32/14, Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 28.03.2014 година, во состав претседател - Васил Крстев, членови: Кирчо Батев, Надица Калинова, Елена Давчева и Сузана Терзиќ Трендова, донесе

Решение**за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1766**

Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1766, („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13, 10/13 и 2/14) се вршат следните измени и дополнувања:

1. Од функцијата заменик – член 4 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1766, на предлог од политичката партија, се разрешува Ангелина Томова.

За заменик – член 4 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1766, се именува Наташа Трајкова, предложен/а од политичката партија.

Бр. 09 – 194/1
28.03.2014 год.
С т р у м и ц а

Општинска изборна комисија Струмица
Претседател,
Васил Крстев с.р.

.....

168.

Врз основа на член 37 став 2 точка 1 и 2, а во врска со член 38 од Изборниот законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“ бр. 32/14, Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 02.04.2014 година, во состав претседател - Васил Крстев, членови: Кирчо Батев, Надица Калинова, Елена Давчева и Сузана Терзиќ Трендова, донесе

Р е ш е н и е**за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1772**

Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1772, („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13, 10/13, 2/14 и 4/14) се вршат следните измени и дополнувања:

1. Од функцијата член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1772, на предлог од политичката партија, се разрешува Славица Иванова.

За член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1772, се именува Ванчо Иванов, предложен/а од политичката партија.

2. Од функцијата заменик – член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1772, на предлог од политичката партија, се разрешува Сања Митева.

За заменик – член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1772, се именува Славица Иванова, предложен/а од политичката партија СДСМ.

Бр. 09 –208/1
02.04.2014 год.
С т р у м и ц а

Општинска изборна комисија Струмица
Претседател,
Васил Крстев с.р.

.....

169.

Врз основа на член 37 став 2 точка 1 и 2, а во врска со член 38 од Изборниот законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“ бр. 32/14, Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 02.04.2014 година, во состав претседател - Васил Крстев, членови: Кирчо Батев, Надица Калинова, Елена Давчева и Сузана Терзиќ Трендова, донесе

Р е ш е н и е**за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1773**

Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1773, („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13, 10/13, 2/14 и 4/14) се вршат следните измени и дополнувања:

1. Од функцијата заменик – член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1773, на предлог од политичката партија, се разрешува Игорчо Панов.

За заменик - член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1773, се именува Сања Митева, предложен/а од политичката партија.

Бр. 09 –209/1
02.04.2014 год.
С т р у м и ц а

Општинска изборна комисија Струмица
Претседател,
Васил Крстев с.р.

.....

170.

Врз основа на член 37 став 2 точка 1 и 2, а во врска со член 38 од Изборниот законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“ бр. 32/14, Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 28.03.2014 година, во состав претседател - Васил Крстев, членови: Кирчо Батев, Надица Калинова, Елена Давчева и Сузана Терзиќ Трендова, донесе

Решение**за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1827**

Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1827, („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13, 10/13 и 2/14) се вршат следните измени и дополнувања:

1. Од функцијата Член 4 на Избирачкиот одбор за избирачко место број 1827, на предлог од политичката партија, се разрешува Ромео Петров.

За Член 4 на Избирачкиот одбор за избирачко место број 1827, се именува Даниел Клисаров, предложен/а од политичката партија .

Бр. 09 – 195/1
28.03.2014 год.
С т р у м и ц а

Општинска изборна комисија Струмица
Претседател,
Васил Крстев с.р.

.....

171.

Врз основа на член 37 став 2 точка 1 и 2, а во врска со член 38 од Изборниот законик - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“ бр. 32/14, Општинската изборна комисија - Струмица, на седницата одржана на ден 02.04.2014 година, во состав претседател - Васил Крстев, членови: Кирчо Батев, Надица Калинова, Елена Давчева и Сузана Терзиќ Трендова, донесе

Решение**за изменување и дополнување на Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1836**

Во Решението за формирање на избирачки одбор за избирачко место број 1836, („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 3/13, 5/13, 6/13, 8/13, 10/13, 2/14 и 4/14) се вршат следните измени и дополнувања:

1. Од функцијата заменик – член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1836, на предлог од политичката партија, се разрешува Блажо Стојанов.

За заменик - член 3 на избирачкиот одбор за избирачко место број 1836, се именува Зоран Мицев, предложен/а од политичката партија.

Бр. 09 –210/1
02.04.2014 год.
С т р у м и ц а

Општинска изборна комисија Струмица
Претседател,
Васил Крстев с.р.

.....

Решенијата на Општинската изборна комисија – Струмица, влегуваат во сила со денот на донесувањето, а се објавуваат во „Службен гласник на општина Струмица“, на огласната табла на Општина Струмица и седиштето на ОИК - Струмица.

Копии од Решенијата се доставуваат до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против овие Решенија, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на Општинската изборна комисија е конечно.

Општинска изборна комисија Струмица
Претседател,
Васил Крстев с.р.